

Сношти си дојдов од гурбет, жено,
Змија ми влезе в'пазува.
Пушти раката, тргни ја, жено,
Зар ќе останеш без мене.
Без тебе ќе си останам, мажо,
Без рака не останувам.

Сношти си дојдов од гурбет, сестро,
Змија ми влезе в'пазува.
Пушти раката, тргни ја, сестро,
Зар ќе останеш без мене.
Без тебе ќе си останам, брату,
Без рака не останувам.

Сношти си дојдов од гурбет, мајко,
Змија ми влезе в'пазува.
Пушти раката, тргни ја, мајко,
Зар ќе останеш без мене.
Без рака ќе си останам, синко,
Без тебе не останувам.

Snošti si dojdov od gurbet, ženo,
Zmija mi vleze v'pazuva.
Pušti rakata, trgni ja, ženo,
Zar kje ostaneš bez mene.
Bez tebe kje si останам, mažo,
Bez raka ne останувам.

Snošti si dojdov od gurbet, sestro,
Zmija mi vleze v'pazuva.
Pušti rakata, trgni ja, sestro,
Zar kje ostaneš bez mene.
Bez tebe kje si останам, bratu,
Bez raka ne останувам.

Snošti si dojdov od gurbet, majko,
Zmija mi vleze v'pazuva.
Pušti rakata, trgni ja, majko,
Zar kje ostaneš bez mene.
Bez raka kje si останам, sinko,
Bez tebe ne останувам.

Last night I came from abroad, wife
A snake entered my breast
Put your hand in, get it out, wife
Would you be left without me?
Without you I will live, husband
Without a hand I won't live.

Last night I came from abroad, sister
A snake entered my breast
Put your hand in, get it out, sister
Would you be left without me?
Without you I will live, brother,
Without a hand a won't live.

Last night I came from abroad, mother
A snake entered my breast
Put your hand in, get it out, mother
Would you be left without me?
I will live without a hand, son
Without you I won't live.

The implication is that the wife has been unfaithful,
and only the mother will set things right again.